



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС СПЕЦИФИЧНИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-САК-01

Рок: 19.10.2015 г.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

6.10.2015 г.



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со Повикот за специфични акциски грантови бр. ЦМ-САК-01, поставени на информативните сесии или по е-пошта до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 6.10.2015 г.

Прашање	Одговор
<p>На кој начин би се вреднувал капацитетот на организациите? Дали врз основа на портфолио или врз основа на искуството на експертите предложени во проектниот предлог?</p>	<p>Капацитетот и релевантното искуство на апликантот (и ако ги има партнерите и соработниците) за управување и спроведување на предложената специфична акција ќе се оценува врз основа на секција 1. од дел Б. од пријавата, особено потсекциите 1.1.3. и 1.1.4. т.е. и врз основа на портфолиото (референците) и врз основа на тимот за спроведување на акцијата (професионалниот капацитет), како и др. податоци наведени во пријавата во оваа секција.</p>
<p>Дали може да се најдат temp. experts кои би дале додатна вредност на истражувањето (странци)?</p>	<p>Да.</p>
<p>Дали добитниците на специфични акциски грантови ќе бидат подобни да аплицираат на следните повици за институционални грантови?</p>	<p>Не. Повеќе информации за овој критериум за подобноста можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во Забелешка (стр. 2) и во секција 3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.</p>
<p>Дали партнерите на добитниците на специфични акциски грантови ќе бидат подобни да аплицираат на следните повици за институционални грантови?</p>	<p>Да.</p>
<p>Дали ќе се бара потврда на висината на примањата на предложениот персонал во претходниот период?</p>	<p>Не се бара во фазата на аплицирање. Доколку биде избрана пријавата на апликантот во процесот на усогласување на договорот можно е да бидат побарани административни, финансиски документи и сл. Повеќе информации можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во потсекција 3.2.1. Големина на грантови и во секција 6. Административна, правна и финансиска верификација.</p>
<p>Дали можеме да предвидиме надворешна ревизија?</p>	<p>Да. Надворешна финансиска ревизија за овие грантови ќе биде задолжителна.</p>
<p>За што и за кого е наменета е-платформа? Ако може да ни дадете конкретен пример.</p>	<p>Е-платформата треба да биде централно место каде ќе се влеваат сите информации поврзани со спроведувањето на програмата Цивика мобилитас. Таа треба да ја догради и прошири постојната веб-страница: www.civicamobilitas.mk. Таа е наменета на сите целни групи на Цивика мобилитас вклучувајќи ги сегашните и потенцијалните грантисти, граѓанските организации кои на некој друг начин се поврзани со спроведувањето на програмата но и граѓаните воопшто. Поточно, директни или примарни корисници се тимот на Цивика мобилитас, добитниците на грантови и нивните партнери (ако ги имаат), додека дополнителни корисници се останати апликанти и учесници во Цивика мобилитас, како и пошироката јавност.</p>